

Билтен

Реформата на МРТ е подеднакво важна како и реформите во судството

Во пресрет на промените на политичката сцена нужно се наметнува потребата од сериозна реформа на МРТВ за што е потребна само цврста политичка волја кај најважните политички елити во Македонија, еднаш за трајно да се утврди дека јавниот сервис треба да остане остров со силен светилник за ширење на професионалните стандарди во новинарството и задоволување на јавниот интерес

[Повеќе](#)

Дебата за МРТВ во Дуња

ССНМ организира дебата на тема „реформи во МРТВ“ во петок, 02.06.2017 со почеток во 20 часот. По дебатата продолжуваме со сангрија журка во просториите на СЦ Дуња каде е седиштето на синдикатот. Ова е трета дебата што ја организираме во рамките на проектот „Зад насловите“ со поддршка на ЗНМ.

Мај 2017



Промените треба да започнат со утврдување на цврста политичка волја

ВАЖНО

Адреса на ССНМ е улица Рајко Жинзифов бр.22 Скопје.
Канцеларијата е дел од Социјалниот центар „Дуња“ Телефонот е несменет 2671201, а мобилен 075483314

Синдикатите се против вицепремиер од бизнис



Сите влади кои ги имала независна Македонија биле на страната на бизнисот

Повелба за солидарност на синдикатите и сите пријатели на работниците во Македонија е против идејата за именување на вицепремиер од бизнис секторот.

Владата и бизнис заедницата имаат различни интереси, кои понекогаш и се преклопуваат, ама во поголем дел од времето се спротивни едни на други. Заради тоа владата и бизнис заедницата се одвоени, исто како што се одвоени државата и црквата. Меѓу нив треба да постои соработка, ама таа соработка е на ниво на трипартитен дијалог канализиран преку Економско- социјалниот совет, во кој, покрај владата и бизнис секторот, се вклучени и синдикатите.

[Повеќе](#)



Билтен

Одбележан Први мај

Со паролите „Само сложни сме можни“ и „заслужуваме достоинствена плата“, Синдикатите потписници на Повелбата за солидарност на протестен марш ги бараа изгубените права.

Симболично, протестот започна од плоштадот Карпошово востание каде полицијата ги спречи новинарите да протестираат против затворањето на Томислав Кежаровски.


[Повеќе](#)

ССНМ бара законски измени за безбедност на новинарите

Прашањето за безбедноста на новинарите не е само прашање на бројки на повредени, уапсени или загрозени новинари. Тоа е прашање за условите, факторите и одговорните кои доведоа до тоа новинарите да бидат цел на напади, физички и вербално, да работат во услови на страв и закани, да бидат изложени на цензура, да применуваат автоцензура.

[Повеќе](#)


Мај 2017



Околу десетина синдикати и здруженија за правата на работниците учествуваа во првوماјскиот протест

ССНМ предлага во Кривичниот закон да се воведат посебна санкција за напад на новинарски екипи на работа и таа казна да биде еднаква како напад на службено лице

Само заедно за своите права



„Нема плата нема мир“ една од паролите на штрајкот во МПМ

Залудно е да се верува дека е возможно индивидуално спротивставување на стратегиите на медиумските групации, во една редакција или земја, па дури и континент, додека нивните акционери се глобализирани. Или да се верува дека е возможно спротивставување на концентрацијата, која го намалува плурализмот, на национално ниво.

На новинарскиот синдикализам му е потребна поголема меѓународна солидарност; тоа треба уште да се развива без друга цел освен онаа неопходна за подобрување на квалитетот на работата потребен да ѝ се обезбеди на професијата јавен простор за информации преку политики насочени кон организирање на медиумска сцена во интерес на граѓаните

[Повеќе](#)



Билтен

Притисокот на професијата

Мозоците на новинарите покажуваат ниво на извршно функционирање кое е пониско од просечното, според нова студија, што значи дека имаат потпросечна способност да ги регулираат своите емоции, да ја потиснат пристрасноста, да решаваат комплексни проблеми, брзо да се пренасочат на друга активност и да покажат креативно и флексибилно размислување.

Повеќе

Слободата на печатот под закана

Постојаните закани по независното новинарство во светот се откриени во нов извештај објавен од Меѓународната федерација на новинари (ИФЈ) по повод Светскиот ден на слободен печат на 3 мај.

Но истражувањето на состојбата со слободата на печатот во повеќе од дузина земји исто така покажува дека новинарските синдикати преземале протести, индустриски дејства, кампањи, правни предизвици и други активности во обрана на медиумската слобода и работничките права на новинарите.

Повеќе

Мај 2017



Новинарите премногу пијат, лошо се справуваат со емоциите и функционираат на пониско ниво од просечното

ВАЖНО!

Потсетување за оние членови кои плаќаат членарина на годишно ниво е потребно да уплатат за членство во 2017. Уплатата се врши преку банка или директно во ССНМ. Потсетуваме дека со неплаќање на членарината подолго од 3 месеци членството во ССНМ автоматски престанува. Согласно Законот за работни односи за член на синдикат се смета само оној кој плаќа членарина.

Работните права во медиумите застапени на ниво на статистичка грешка



Анализирани се вкупно 2.818 новинарски содржини од кои само 100 се однесуваат на темите во интерес на овој мониторинг

Синдикалните права и правата од работен однос се застапени во македонските медиуми на ниво на статистичка грешка од само 3,5 проценти, покажува мониторингот на известувањето на медиумите спроведен од страна на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници спроведен во период од февруари - април 2017 година.

Во временски периодот од трипати по една седмица или во текот на 21 ден во седумте медиуми што беа следени објавени се вкупно 2.818 новинарски содржини, поточно текстови или ТВ-прилози, од кои само 100 се однесуваат на темите во интерес на овој мониторинг.

Покрај тоа што медиумите речиси и да не известуваат за овие прашања, кога ќе отворат вакви теми, тоа е најчесто површно информирање на јавноста, без да се навлегува во анализа.

Повеќе



Билтен

Ниту една земја без ризик по медиумскиот плурализам

Во 2016 година, Media Pluralism Monitor ја анализираше медиумската слобода и плурализмот во 28 европски земји, вклучувајќи ги и Турција и Црна Гора како земји-кандидати. Извештајот покажува алармантни трендови, особено кога се работи за новинарската професија, вклучувајќи и услови за работа, заштита на извори, пристапот и улогата на синдикатите и здруженијата во заштитата на новинарите

[Повеќе](#)

Критична пресвртница за слободата на медиумите во Европа

Околу 70 делегати и гости од 30 европски земји присуствуваа на состанокот под наслов „Новинарите под притисок“ и дебатираа за клучните предизвици со кои се соочени новинарите и нивните синдикати. Состанокот, чиј домаќин беше подружницата на ЕФЈ во Романија, FAIR MediaSind, го истакна отсуството на социјален дијалог во медиумите во Романија за да се гарантираат пристојни услови за работа за новинарите и медиумските работници.

[Повеќе](#)

Мај 2017



Конгрес на Европска федерација на новинари во Букурешт

ВАЖНО

„Не може да има слобода на печатот доколку новинарите егзистираат во услови на корупција, сиромаштија или страв“...

Како функционира цензурата



Најелегантен начин да се прилагодите на цензурата е да се подвргнете на автоцензура

Цензурата на говорот ја укинува нашата слобода да бираме што да прифатиме од другите и што да изразиме пред другите, и неминовно води кон депресија. Кога доминира стравот, исчезнува среќата, и индивидуалната сила на волјата пресушува. Расудувањето станува изместено, а рационалноста ни се бега од раце. Групното однесување станува диво, абнормално и насилно.

Кога државата го контролира или блокира протокот на информации, таа не само што ја потврдува својата апсолутна моќ, туку истовремено предизвикува и доброволно потчинување и признание за својата доминација од стана на луѓето врз кои владее. Тоа, за возврат, ја поддржува аксиомата на понижениите: прифати одговорност заради практична корист.

[Повеќе](#)



Билтен

Битката помеѓу медиумите и политиката

Растечките тензиите помеѓу интересот на медиумите и политиката претставуваат сериозна закана за европската демократија. Едиторијал на Могенс Блишер Бјерегард, Претседател на Европската федерација на новинари (ЕФЈ). Сите партии, сопственици на медиуми, уредници и новинари мора да ја стават настрана меѓусебната недоверба бидејќи само преку партнерство може да се направи вистинска промена. За тоа да се постигне, од клучно значење е да се разбере важноста на социјалниот договор

Повеќе

Новинарството е доблесна професија

Само кога би можеле на нашите читатели да им покажеме колку е ова важна и доблесна професија. Но нема да ја добиеме нивната доверба со тоа што ќе се обидуваме да ги надвикаме нашите опоненти. Треба да одиме во офанзива. Време е да се потсетат читателите дека новинарството е доблесна професија

Повеќе

Мај 2017



Могенс Блишер Бјерегард е Претседател на Европската федерација на новинари (ЕФЈ)

ВАЖНО

Доколку сте смениле работно место, број на телефон или маил адреса ве молиме да не информирате за вашите податоци да бидат ажурирани. Пишете кратка порака на ssnm.info@gmail.com

Правилник за правна помош



Право на правна помош им припаѓа на сите членови на ССНМ кај кои повредата на правата од работен однос се случила за време додека се членови најмалку 3 месеци и кои уредно ја подмируваат својата статутарна обврска за плаќање членарина. Правната заштита и помош на товар на ССНМ ја пружа адвокат ангажиран од страна на Синдикатот.

Членот на ССНМ е должен веднаш да го извести Извршниот одбор на Синдикатот за настанатиот спор

Правилникот за правна помош е усвоен во 2011 година

Повеќе



Оваа публикација се продуцира со помош на грант доделен преку проектот „РеФормМедиа - Унапредување на соработката меѓу граѓанското општество, институциите и граѓаните за спроведување реформи во медиумската сфера“, што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми и Мировниот институт од Љубљана со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржините во оваа рубрика се одговорност единствено на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската Унија.